

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 38 став 1 точка 4 од Статутот на Охридска Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Охридска Банка АД Скопје, на седницата одржана на 26.04.2021 година донесе:

**ОДЛУКА**

за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска Банка АД Скопје, за деловната 2020 година

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи на Охридска Банка АД Скопје, за 2020 година и тоа:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2020 година
2. Биланс на успех во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
3. Финансиски извештаи за 2020 година

**Член 2**

Во Билансот на состојба на ден 31.12.2020 година се искажани следните билансни состојби:

- Актива	45.302.108.475 денари
- Пасива	45.302.108.475 денари

**Член 3**

Во Билансот на успех во периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година утврдени се:

- Вкупни приходи	2.138.452.655 денари
- Вкупни расходи	2.067.162.202 денари
- Бруто-добивка	71.290.453 денари

**Член 4**

Остварената бруто-добивка од 71.290.453 денари се распоредува и тоа:

- Данок на добивка	6.091.586 денари
- Нето-добивка	65.198.867 денари

**Член 5**

Образложението е составен дел на оваа Одлука.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СО бр. \_\_\_\_\_  
26.04.2021 година  
Скопје

СОБРАНИЕ НА  
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ  
Претседавач,  
  
\_\_\_\_\_

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

кон Одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Охридска Банка АД Скопје, за деловната 2020 година

Обврска за изготвување на Годишната сметка на Банката за 2020 година, произлегува од одредбите од членовите 469, 476, 477 и 482 од Законот за трговски друштва, член 102 од Законот за Банки и Правилникот за форма и содржина на годишната сметка за банки и други финансиски институции (Сл.Весник на РМ Бр.84/14). Годишната сметка опфаќа изготвување на:

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Образец ДЕ - Посебни податоци за системот на државната евиденција
- СПД Рекапитулар - Структура на приходи по дејности
- Годишен извештај за работењето
- Даночен биланс - ДБ

Истовремено со наведените законски одредби пропишана е и обврска за изготвување на Финансиски извештаи согласно со МСФИ/МСЕ кој покрај Билансот на состојба и Билансот на успех опфаќа изготвување и на:

- Извештај за промените во капиталот
- Извештај за паричните текови
- Применети сметководствени политики
- Други извештаи/прегледи и објаснувачки белешки од значење за работењето на Банката

Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 година се изготвени врз основа на деловните книги, Правилникот за водење сметководство, Одлука за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовката на финансиските извештаи и Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за банки и други финансиски институции.

Рокот за изготвување и доставување на годишната сметка согласно со Законот за трговските друштва е крајот на февруари 2021 година односно 15 март. Согласно со ЗТД и Правилникот за начинот на поднесување на годишната сметка во електронска форма (Сл.весник бр.7/13), поднесувањето е задолжително во електронска форма, потпишана со електронски потпис на сметководителот, односно овластениот сметководител кој ја составил завршната сметка или на законскиот застапник на Банката. Останува обврската на Банката согласно со член 476 од ЗТД, годишната сметка и финансиските извештаи да бидат потпишани од Претседателот на Управниот одбор односно управителот.

## 1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Вкупната актива и пасива на Охридска банка АД Скопје на ден 31.12.2020 година изнесува 45.302.108.475 денари.

Според учеството на поделните категории кои ја формираат вкупната актива состојбите се следни:

Актива	Износ во денари	%
Парични средства и парични еквиваленти	10,878,546,843	24.01%
Вложувања во должнички хартии од вредност	2,915,071,053	6.43%
Кредити на банки и побарувања од банки	40,201	0.00%
Кредити на комитенти и побарувања од други комитенти	30,370,100,027	67.04%
Вложувања во сопственички инструменти	28,063,127	0.06%
Материјални и нематеријални средства	776,056,518	1.71%
Други средства/побарувања	334,230,706	0.74%
<b>Вкупна актива</b>	<b>45,302,108,475</b>	<b>100.00%</b>

Структурно учеството на поединечните категории од вкупната пасива е следна:

Пасива	Износ во денари	%
Обврски кон банки	5,199,246,832	11.48%
Обврски кон други комитенти	32,682,010,776	72.14%
Други обврски	193,506,517	0.43%
Резервирања за ризици и обврски	149,373,252	0.33%
Субординирани обврски	1,805,404,939	3.99%
Капитал и резерви	5,207,367,292	11.49%
Добивка за финансиската година	65,198,867	0.14%
<b>Вкупна пасива</b>	<b>45,302,108,475</b>	<b>100.00%</b>

## 2. БИЛАНС НА УСПЕХ

Вкупните приходи во Билансот на успех на Банката за периодот 01.01.2020 година до 31.12.2020 година утврдени по принципот на пресметана основа остварени на ниво од 2.138.452.655 денари како резултат на квантитативните и квалитативните динамики и структурни промени по одделни категории кои го формираат Билансот на состојба.

Вкупните приходи во Банката согласно со сметководствените прописи се формираат од редовните активности и учеството на поделните категории приходи во структурата на вкупните приходи е следна:

Приходи	Износ во денари	%
Приходи од камата	1,464,216,200	68.47%
Приходи од провизии и надоместоци	505,900,328	23.66%
Нето добивка од курсни разлики	124,412,530	5.82%
Други приходи од дејноста	43,923,597	2.05%
<b>Вкупно приходи</b>	<b>2,138,452,655</b>	<b>100.00%</b>

Во деловната 2020 година остварени се вкупни расходи во износ од 2.067.162.202 денари. Нив ги сочинуваат пресметаните трошоци и други расходи кои согласно со постојниот сметковен план и билансните шеми за банките групирани во следните групи:

Расходи	Износ во денари	%
Расходи од камата	380,527,226	18.41%
Расходи за провизии и надоместоци	207,839,181	10.05%
Трошоци за вработените	324,745,390	15.71%
Амортизација на средства	88,065,081	4.26%
Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата	666,391,785	32.24%
Други расходи од дејноста	399,593,539	19.33%
<b>Вкупно расходи</b>	<b>2,067,162,202</b>	<b>100.00%</b>

Во износот на трошоците за вработените вкалкулиран е износ од 36.172.344 денари за исплати на вработените и членовите на органите на управување врз основа на работна и деловна успешност кои согласно со МСС 19 точка 21 претставуваат трошок на периодот и истите не ја оптоваруваат добивката за распределба.

### 3. ФОРМИРАЊЕ НА ДОБИВКАТА

Банката за деловната 2020 година, утврдувањето и распоредувањето на добивката од работењето го изврши согласно со одредбите од Законот за трговски друштва, МСФИ и МСС, при тоа почитувајќи ги правилата за составување на билансните шеми односно Билансот на успех.

Во 2020 година, Банката оствари бруто-добивка во износ од 71.290.453 денари. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка изнесува 62.715.856 денари која се состои од износот на остварената бруто-добивка зголемена за износот на непризнати расходи и намалена за износот на примени дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник и износ на реинвестирана добивка за извршени инвестициони вложувања од добивката за развојни цели, односно за вложувања во материјални средства (опрема, информациски системи и компјутерска опрема, вложувања во експозитури и друга опрема) и во нематеријални средства (софтвер) за проширување на дејноста на банката, и согласно со даночните прописи се оданочува со данок на добивка од 10%.

Пресметаниот данок на добивка за тековната 2020 година изнесува 6.271.586 денари, којшто е намален за даночно ослободување за дадена донација согласно со членовите 30-а од ЗДД во износ од 180.000 денари.

Нето-добивката – добивка по оданочување како разлика помеѓу бруто-добивката и пресметаниот данок на добивка по намалувањето изнесува 65.198.867 денари и нејзиното распоредување се врши согласно со актите на Банката.

Имајќи го предвид изнесеното се предлага да се прифати Одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2020 година во текст како што е предложена.